

Рудници БАЊАНИ АД Скопје

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

**за годината завршена на 31 декември 2022 година,
со извештај на независниот ревизор**

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
за годината завршена на 31 декември 2022 година,
со извештај на независниот ревизор

СОДРЖИНА

	<u>Страна</u>
ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР	3 - 4
БИЛАНС НА УСПЕХ	5
ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	6
ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА	7
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА	8
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ	9
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ	10 - 30
Додатоци	
Додаток 1 - Годишен извештај за работа	
Додаток 2 - Годишна сметка	

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До Акционерите и Одборот на директори на Рудници БАЊАНИ АД Скопје

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на Рудници БАЊАНИ АД Скопје што ги вклучуваат извештајот за финансиската состојба заклучно со 31 декември 2022 година, билансот на успех, извештајот за сеопфатна добивка, извештајот за промени во главнината, извештајот за парични текови за годината што заврши тогаш, прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки информации.

Одговорноси на раководството за финансиските извештаи

Раководството на Рудници БАЊАНИ АД Скопје е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија, и за интерна контрола што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорноси на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија кои се во примена во Република Северна Македонија, објавени во Службен весник на Република Македонија број 79 од 2010 година. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Друштвото за да обликува ревизорски постапки што се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Друштвото. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази што ги имаме прибавено се доволни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според наше мислење, финансиските извештаи објективно ја презентираат, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Рудници БАЊАНИ АД Скопје заклучно со 31 декември 2022 година, како и неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината што заврши тогаш во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

Извештај за други правни и регулативни барања

Раководството на Друштвото, исто така, е одговорно за подготвување на годишниот извештај за работа во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме дали годишниот извештај за работа е конзистентен со годишната сметка и финансиските извештаи за годината што заврши на 31 декември 2022 година. Нашата работа во однос на годишниот извештај за работа е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работа се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Финансиските информации во годишниот извештај за работа се конзистентни, во сите материјални аспекти, со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Рудници БАЊАНИ АД Скопје за годината што заврши на 31 декември 2022 година.

Скопје, 22 март 2023 година

Овластен ревизор

Љупчо Пецев



Друштво за ревизија
ПЕЦЕВ РЕВИЗИЈА

ДООЕЛ Скопје

Управител

Љупчо Пецев

Рудници БАЊАНИ АД Скопје

БИЛАНС НА УСПЕХ
за годината што заврши на 31 декември 2022 година

во илјади денари	Белешки	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Приходи од продажба	6	77.854	73.776
Останати оперативни приходи	7	9.593	610
Вкупно оперативни приходи		87.447	74.386
Промена на вредноста на залихите на готовите производи и производството во тек	8	-415	-1.737
Потрошени материјали и ситен инвентар	9	-3.335	-3.912
Трошоци за вработените	10	-30.480	-28.687
Амортизација	14,15	-9.417	-5.875
Набавна вредност на продадени стоки		-3.160	-2.070
Останати оперативни расходи	11	-32.955	-31.145
Вкупно оперативни расходи		-79.347	-71.689
Добивка од оперативно работење		7.685	960
Финансиски приходи	12	1.606	131
Финансиски расходи	12	-3	-1
Добивка пред оданочување		9.288	1.090
Данок на добивка	13	-422	-214
Добивка по оданочување		8.866	876
Основна заработувачка по акција во денари	14	147,78	14,61

Одборот на директори на Рудници БАЊАНИ АД Скопје ги усвои овие финансиски извештаи на 21 февруари 2023 година и ги предложи на Собранието на акционери за одобрување

Прв генерален директор



Белешките содржани од страна 10 до 30 се составен дел на овие финансиски извештаи

Рудници БАЊАНИ АД Скопје

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
за годината завршена на 31 декември 2022 година

во илјади денари	Белешки	2022	2021
Добивка по оданочување		8.866	876
Останата сеопфатна добивка			
Нереализирани добивки (загуби) од вложувања расположливи за продажба		-	-
Ревалоризација на недвижности, постројки и опрема		-	-
Вкупно останата сеопфатна добивка		-	-
ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА ЗА ГОДИНАТА		8.866	876

Белешките содржани од страна 10 до 30 се составен
дел на овие финансиски извештаи

Рудници БАЊАНИ АД Скопје

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА
на 31 декември 2022 година

во илјади денари	Белешки	2022	2021
СРЕДСТВА			
Нематеријални средства	15	-	-
Материјални средства	15	50.815	38.502
Аванси за материјални средства		129	11.328
Вложувања во недвижности	16	21.179	9.108
Вкупно долгорочни средства		72.123	58.938
Залихи	17	5.446	11.061
Побарувања од купувачи	18	19.150	21.436
Побарувања за аванси	19	-	-
Останати краткорочни побарувања	20	137	675
Краткорочни финансиски средства	21	40.000	40.000
Активни временски разграничувања		-	-
Парични средства	22	29.472	26.712
Вкупно тековни средства		94.205	99.884
ВКУПНО СРЕДСТВА		166.328	158.822
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ			
Акционерски капитал		101.528	101.528
Сопствени акции		-3.326	-3.326
Законски и други резерви		35.899	35.023
Ревалоризациони резерви		1.640	1.640
Акумулирана добивка		24.111	16.121
Вкупно капитал и резерви		159.852	150.986
Долгорочни кредити		-	-
Обврски спрема добавувачи	23	3.223	3.915
Останати краткорочни обврски	24	2.516	651
Обврски за аванси и депозити	25	246	2.712
Краткорочни финансиски обврски		-	-
Пасивни временски разграничувања		491	558
Вкупно тековни обврски		6.476	7.836
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ		166.328	158.822

Белешките содржани од страна 10 до 30 се составен
дел на овие финансиски извештаи

Рудници БАЊАНИ АД Скопје

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА
за годината што заврши на 31 декември 2022 година

2022 година

во илјади денари	Акционер. капитал	Сопствени акции	Законски и останати резерви	Ревалор. резерви	Нераспред. добивка	Вкупно капитал
Состојба 01.01.2022	101.528	-3.326	35.023	1.640	16.121	150.986
Сеопфатна добивка						
Добивка од 2022 година	-	-	-	-	8.866	8.866
Друга сеопфатна добивка	-	-	-	-	-	-
Вкупно сеопфатна добивка	-	-	-	-	8.866	8.866
Трансакции со сопствениците						
Откупени сопствени акции	-	-	-	-	-	0
Распределено за дивиденда	-	-	-	-	-	0
Издвоено за инвестиции во основни средства	-	-	876	-	-876	-
Состојба 31.12.2022	101.528	-3.326	35.899	1.640	24.111	159.852

2021 година

во илјади денари	Акционер. капитал	Сопствени акции	Законски и останати резерви	Ревалор. резерви	Нераспред. добивка	Вкупно капитал
Состојба 01.01.2021	101.528	-3.159	30.046	1.640	22.622	152.677
Сеопфатна добивка						
Добивка од 2021 година	-	-	-	-	876	876
Друга сеопфатна добивка	-	-	-	-	-	-
Вкупно сеопфатна добивка	-	-	-	-	876	876
Трансакции со сопствениците						
Откупени сопствени акции	-	-167	-	-	-	-167
Распределено за дивиденда	-	-	-	-	-2.400	-2.400
Издвоено за инвестиции во основни средства	-	-	4.977	-	-4.977	-
Состојба 31.12.2021	101.528	-3.326	35.023	1.640	16.121	150.986

Белешките содржани од страна 10 до 30 се составен
дел на овие финансиски извештаи

Рудници БАЊАНИ АД Скопје

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
за годината што заврши на 31 декември 2022 година

во илјади денари	2022	2021
А. Парични текови од деловни активности		
Нето добивка	8.866	876
Амортизација	9.417	5.875
Добивка / загуба од продажба и неотпишана вредност на расходувани основни средства	-1.532	-
Залихи	5.615	-1.552
Побарувања од купувачи	2.286	4.100
Останати краткорочни побарувања	538	-642
Побарувања за аванси	-	2.712
Активни временски разграничувања	-	-
Обврски спрема добавувачи	-692	1.730
Останати краткорочни обврски	1.872	-863
Обврски за аванси и депозити	-2.466	300
Пасивни временски разграничувања	-67	94
Нето парични текови од деловни активности	23.837	12.630
Б. Парични текови од инвестициони активности		
Набавки на основни средства	-33.800	-4.977
Аванси за основни средства	11.199	-10.694
Набавки на нематеријални средства	-	-
Прилив од продадени материјални средства	1.532	-
Прилив од краткорочни финансиски вложувања	-	-
Нето парични текови од инвестициони активности	-21.069	-15.671
В. Парични текови од финансиски активности		
Прилив / одлив од кредити	-	-
Прилив од нова емисија на акции	-	-
Откупени сопствени акции	-	-167
Исплатена награда од добивката	-	-
Исплатена дивиденда на акционерите	-8	-2.345
Нето парични текови од финансиски активности	-8	-2.512
ЗГОЛЕМУВАЊЕ / НАМАЛУВАЊЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА	2.760	-5.553
Парични средства на почетокот на годината	26.712	32.265
Парични средства на крајот на годината	29.472	26.712

Белешките содржани од страна 10 до 30 се составен дел на овие финансиски извештаи

Рудници БАЊАНИ АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ДРУШТВОТО

1.1. Рудници БАЊАНИ акционерско друштво с. Кучевиште Скопје основано е и работи во Република Северна Македонија.

Приоритена дејност што ја обавуваат Рудници БАЊАНИ АД Скопје е вадење на декоративен камен и камен за градежништвото, варовник, суров гипс, креда и шкрилци.

Друштвото е регистрирано и за вршење на надворешно-трговски промет.

1.2. Акционерската главнина на Рудници БАЊАНИ АД Скопје се состои од 65.502 обични акции со вкупна номинална вредност од 1.637.550 евра. Номиналната вредност на една акција изнесува 25 евра.

На 31.12.2022 година Рудници БАЊАНИ АД Скопје има откупено 5.507 сопствени акции што претставува 8,41% од основната главнина на Друштвото. На 31.12.2021 година Рудници БАЊАНИ АД Скопје имаше откупено 5.507 сопствени акции што претставува 8,41% од основната главнина на Друштвото.

Во рамките на акционерската главнина на Рудници БАЊАНИ АД Скопје нема приоритетни акции.

Акционери со учество поголемо од 5% во издадените акции на Рудници БАЊАНИ АД Скопје на 31.12.2022 година и на 31.12.2021 година се: Божо Рајчиќ 25,01%, Аница Пецевска-Рајчиќ 25,00% и Миле Стефанов 7,02%.

1.3. На ден 31.12.2022 година бројот на вработените во Рудници БАЊАНИ АД Скопје изнесуваше 38 лица, а на 31.12.2021 година во Рудници БАЊАНИ АД Скопје беа вработени 42 лица.

1.4 Седиштето на Друштвото е во с. Кучевиште, Скопје.

2. ОСНОВИ ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2.1. Прописи

Финансиските извештаи на Рудници БАЊАНИ АД Скопје се подготвени во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

Рудници БАЊАНИ АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Сметководствени стандарди прифатени во Република Северна Македонија се Меѓународните стандарди за финансиско известување што се објавени во Правилникот за водење на сметководство во Службен весник на Република Македонија број 159 од 29 декември 2009 година, а применливи се од 01 јануари 2010 година.

Финансиските извештаи се прикажани во илјади денари, освен ако не е поинаку наведено. Таму каде што е потребно, споредбените податоци се прилагодени и усогласени со цел да одговараат на извршеното прикажување во тековната година.

2.2. Основни сметководствени методи

Финансиските извештаи се подготвени врз основа на методот на набавна вредност.

2.3. Континуитет во работењето

Финансиските извештаи се подготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето. Тоа значи дека Друштвото ќе продолжи да работи во догледна иднина.

2.4. Користење на сметководствени проценки и расудувања

При подготвувањето на финансиските извештаи Друштвото применува одредени сметководствени проценки. Некои ставки во финансиските извештаи се проценуваат затоа што неможат прецизно да се измерат. Проценувањето вклучува расудувања што се засновани на последни расположливи информации.

Сметководствени проценки се употребуваат при проценување на корисниот век на употреба на материјалните и нематеријалните средства, објективната вредност на побарувањата, односно нивната наплатливост и други ставки.

Во текот на периодите одредени проценки може да се ревидираат доколку се случат промени во околностите што биле основа за проценката, како резултат на нови информации или последователни случувања.

3. ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Основните сметководствени политики применети при изготвување на финансиските извештаи се прикажани во понатамошниот текст.

3.1. Политика на евидентирање на приходите

Приходите од продажба на производи, стоки и услуги се мерат според објективната вредност на надоместокот кој е примен или се побарува. Приходите од продажба на производи и трговски стоки се признаваат во моментот на нивната испорака и прифаќање од страна на купувачите. Приходите од продажба на услуги се признаваат во моментот на извршување на услугите имајќи го во предвид степенот на завршеност на услугата.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3.2. Приходи од камати

Каматите настанати по основ на побарувања од деловни односи и пласмани се искажуваат како приходи од камати во рамките на финансиските приходи. Приходите од камати се признаваат на пресметковна основа за периодот за кој се однесуваат.

3.3. Расходи за камати

Каматите настанати по основ на финансиски обврски, како и по основ на обврски од деловни односи се искажуваат како расходи од камати во рамките на финансиските расходи. Расходите од камати се признаваат на пресметковна основа за периодот за кој се однесуваат.

3.4. Тековно и инвестиционо одржување

Трошоците за тековно и инвестиционо одржување на основните средства се евидентираат на товар на расходите во периодот на нивното настанување.

Реконструкциите и адаптациите со кои се менува капацитетот или намената на основните средства се книжат како зголемување на вредноста на основните средства.

3.5. Основни средства

Набавките на основните средства во текот на годината се евидентираат по набавна вредност. Набавната вредност на основните средства се состои од фактурната вредност на набавените основни средства зголемена за сите трошоци настанати до нивното ставање во употреба. Во согласност со прописите кои порано беа во примена, основните средства се ревалоризираа на крајот на годината. Ревалоризација се вршеше на набавната или претходно ревалоризираната вредност на средствата и на исправката на вредноста со примена на официјални коефициенти за ревалоризација. Нето ефектот од ревалоризацијата е евидентиран како ревалоризациона резерва. Последна ревалоризација Друштвото изврши во 2000 година.

Основните средства се поделени во групи, односно подгрупи по кои се врши пресметка на амортизацијата до нивниот потполн отпис.

Позитивната разлика настаната при продажба на основни средства се книжи во корист на добивка од продажба, а негативната разлика се книжи на товар на загуба од продажба. Неотпишаната вредност на оттуѓените и расходувани основни средства се книжи на товар на останатите оперативни расходи.

Рудници БАЊАНИ АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3.6. Амортизација

Набавната вредност на основните средства се амортизира во еднакви годишни износи во текот на предвидениот век на употреба на основните средства.

Стапките што се применуваат за амортизација на основните средства што ги поседува Рудници БАЊАНИ АД Скопје се како што следи:

Градежни објекти	2,5-10%
Производна опрема	10-15%
Патнички моторни возила, возила на моторен погон и приклучни уреди	25%
Компјутерска опрема со софтвер, телекомуникациска опрема	25%
Мебел, деловен инвентар, опрема за затоплување, вентилација и за одржување на канцелариски и други простории, канцелариски и друг мебел, како и друга опрема за вршење на канцелариски работи	20%
Останата неспомната опрема	10-15%
Долгорочни нематеријални средства	20%

Амортизација не се пресметува за ставките: земјиште, инвестиции во тек и уметнички слики.

3.7. Оштетување (обезвреднување) на нефинансиските средства

Недвижностите, постројките и опремата се проверуваат од можни обезвреднувања секогаш кога постојат услови кои укажуваат дека нивната сметководствена вредност е повисока од проценетата надоместувачка вредност. Загуба од оштетување (обезвреднување) се евидентира за износот за кој сегашната вредност ја надминува надоместувачката вредност на средството. Надоместувачката вредност претставува повисока вредност од нето продажната цена на средството и неговата употребна вредност. Нето продажната цена е износ што се добива од продажба на средството во трансакција помеѓу добро известени субјекти. Употребната вредност е сегашна вредност на проценетите идни готовински приливи што се очекува да произлезат од континуираната употреба на средствата и од нивното оттуѓување на крајот од употребниот век. Надоместувачкиот износ се проценува за поединечните средства или доколку тоа не е можно за целата група на средства која генерира готовински прилив.

3.8. Залихи

Залихите на материјали и трговски стоки се искажуваат по набавна вредност, заедно со трошоците за нивна набавка. Залихите на готови производи и производството во тек се водат по цена на чинење, која ги опфаќа директните материјални трошоци и производната режија.

Рудници БАЊАНИ АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3.9. Побарувања по основ на продажба

Побарувањата по основ на продажба ги опфаќаат сите побарувања за испорачаните производи, стоки и услуги, намалени за исправка на вредноста за ненаплатливите побарувања. Исправката на вредноста на сите побарувања кои се сметаат за ненаплативи се врши врз основа на проценка на крајот од годината. Последователната наплата на претходно отпишаните износи на побарувања се признава во рамките на останатите оперативни приходи.

3.10. Парични средства

Паричните средства се состојат од парични средства на жиро сметки во банките, девизни сметки во банките, денарска и девизна благајна и други парични средства.

3.11. Пресметка на странските средства за плаќање и сметководствен третман на курсните разлики

Побарувањата и обврските во странски средства за плаќање се искажуваат во денарска противвредност по средниот официјален курс што го објавува Народната банка на Република Северна Македонија на денот на извештајот на финансиската состојба.

Позитивните и негативните курсни разлики кои настануваат при искажувањето на побарувањата, обврските и кредитите од странски средства за плаќање во нивна денарска противвредност, како и курсните разлики што настануваат во текот на годината по основ на продажба и набавка на стоки, се искажуваат во билансот на успех како дел од финансиските приходи и финансиските расходи.

3.12. Капитал, сопствени акции, резерви и акумулирана добивка

Акционерски капитал

Акционерскиот капитал се состои од обични акции. Акционерскиот капитал ја претставува номиналната вредност на емитираните акции.

Откупени сопствени акции

Акциите кои се издадени од Друштвото и кои се купени од истото се евидентираат како сопствени (резервски) акции. Тие се признаваат по нивната набавна вредност во која се вклучени и трансакционите трошоци, а се прикажуваат како намалување на капиталот на Друштвото.

Законски резерви

Законските резерви ги сочинуваат резервите формирани со распределба на дел од нето добивката на Друштвото. Овие резерви можат да бидат употребени за покривање на искажана загуба од работењето на Друштвото.

Рудници БАЊАНИ АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Акумулирана добивка

Акумулираната добивка ги вклучува нераспределената добивка од претходните години, како и добивката по оданочување од тековната година.

3.13. Обврски спрема добавувачи

Обврските спрема добавувачите се искажуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции. Обврските спрема добавувачите се отпишуваат по истекот на рокот на застареност со одобрување на останатите оперативни приходи.

3.14. Данок на добивка

Согласно измените во даночната регулатива, основа за пресметување на данок на добивка од 2014 година е добивката пред оданочување пресметана според сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија, зголемена за непризнаените расходи за даночни цели и намалена за пропишани даночни ослободувања. Доколку пресметаниот данок од добивка е поголем од износот на пресметаната добивка пред оданочување, за разликата се искажува загуба.

Во периодот 2009 - 2013 година основа за пресметка на данокот на добивка беа повеќе видови расходи кои не се признаваа за целите на оданочувањето, тн. даночно непризнаени расходи. Данок на добивка се плаќаше и се плаќа и при исплатата на дивиденди од добивките остварени во финансиските извештаи за 2009 - 2013 година.

Стапката на данокот на добивка во Република Северна Македонија изнесува 10% (10% и во 2021 година).

3.15. Користи за вработените

Придонеси за вработените

Друштвото во текот на своето нормално работење врши исплати во корист на своите вработени за пензиско осигурување, здравствено осигурување, вработување и персонален данок на доход во согласност со важечките законски стапки во текот на годината. Основица за пресметка на придонесите претставува бруто платата. Друштвото плаќа придонес за пензиско осигурување во првиот и вториот пензиски столб, односно во Државниот пензиски фонд, а дел и во приватни пензиски фондови. Не постојат дополнителни обврски во врска со овие пензиски планови.

Обврски при престанок на работниот однос

Друштвото, во согласност со домашните законски прописи, на вработените што се пензионираат или им престанува работниот однос поради технолошки, организациони или економски причини им исплаќа соодветен надомест. Друштвото нема направено резервирање за овие права на вработените затоа што се смета дека износот е нематеријален за финансиските извештаи.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3.16. Резервирања

Резервирања се признаваат и пресметуваат кога Друштвото има правна обврска или обврска која произлегува од договор како резултат на минат настан и кога е веројатно дека ќе биде потребен одлив на средства со цел да се подмири обврската и кога може да се направи разумна проценка на износот. Резервирањата се проверуваат на секој датум на билансирање и се корегираат со цел да се усогласат со најдобрата тековна проценка.

3.17. Неизвесни обврски и неизвесни средства

Неизвесни обврски се можни обврски што произлегуваат од минати настани, а чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани што не се под контрола на Друштвото. Неизвесните обврски само се обелоденуваат во финансиските извештаи.

Неизвесни средства се можни средства што произлегуваат од минати настани, а чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани што не се под контрола на Друштвото. Неизвесните средства се признаваат ако приливот на економски користи е веројатен.

4. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИК

Во своето работење Друштвото е изложено на повеќе видови на финансиски ризици како што се пазарниот ризик (ризик од промена на девизните курсеви и ризик од промена на цените), кредитниот ризик, ризикот од промена на каматните стапки и ризикот од неликвидност. За управување со финансиските ризици е надлежен Одборот на директори. Основата на управувањето со финансискиот ризик се состои во изнаоѓање начини за навремено минимизирање на потенцијалните негативни ефекти.

4.1. Пазарен ризик

Ризик од промени на девизниот курс

Рудници БАЊАНИ АД Скопје во своето работење стапува во меѓународни трансакции заради продажби и набавки на производи, стоки и услуги во мал обем. Овие трансакции се искажани во странски валути.

Друштвото не користи соодветни финансиски инструменти за да го намали овој ризик, бидејќи вакви инструменти не се во примена во Република Северна Македонија. Поради тоа, Друштвото е изложено на минимален ризик поврзан со можните флуктуации на курсевите на странските валути.

Рудници БАЊАНИ АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Ризик од промени на цените

Рудници БАЊАНИ АД Скопје не е изложено на ризик од промена на пазарните цени на вложувањата расположливи за продажба затоа што не поседува вложувања расположливи за продажба.

4.2. Кредитен ризик

Друштвото е изложено на кредитен ризик во случај купувачите на неговите производи да не можат да ги платат своите обврски спрема Друштвото.

Побарувањата од купувачите вклучуваат побарувања од поголем број купувачи со умерени салда, што претставува спроведување на политиката на дисперзија на побарувањата на поголем број купувачи со цел да се избегне зависноста од мал број на купувачи.

4.3. Ризик од промени на каматните стапки

Друштвото не е изложено на ризик од промени на каматните стапки бидејќи во своето работење не користи кредити од банките.

4.4. Ризик од ликвидност

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои кога Друштвото нема да биде во состојба со паричните средства навремено да ги плаќа обврските спрема доверителите и кредиторите.

Друштвото нема ликвидносни проблеми во работењето затоа што води политика на навремено обезбедување на потребните парични средства за плаќање на доспеаните обврски.

4.5. Ризик од финансирање

Друштвото го следи ризикот од финансирање преку показателот за задолженост. Овој показател се пресметува како однос меѓу нето обврските и вкупниот капитал. Нето обврските се пресметуваат како разлика помеѓу вкупните кредити (краткорочни и долгорочни) и паричните средства.

Одборот на директори на Рудници БАЊАНИ АД Скопје е надлежен за следење на кредитната задолженост.

4.6. Даночен ризик

Македонската даночна регулатива е подложна на чести промени и различни толкувања. Даночните власти во Република Северна Македонија можат во период од 5 години од датумот на поднесениот даночен извештај да извршат контрола и да утврдат дополнителни даночни обврски и казни. Раководството на Друштвото нема сознанија за околности кои би можеле да доведат до значајни материјални даночни обврски, освен оние евидентирани во финансиските извештаи.

Рудници БАЊАНИ АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

5. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ

5.1. Ризик од финансирање

Ризикот од финансирање прикажан преку показателот на кредитната задолженост е како што следи:

во илјади денари	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Обврски по кредити	-	-
Парични средства	<u>-29.472</u>	<u>-26.712</u>
Нето обврски по кредити	-29.472	-26.712
Капитал и резерви	<u>159.852</u>	<u>150.986</u>
% на кредитна задолженост	<u>0,00%</u>	<u>0,00%</u>

Поради тоа што Рудници БАЊАНИ АД Скопје не користи кредити од банките за финансирање на своето работење, Друштвото не е кредитно задолжено и не е изложено на ризик од финансирање.

5.2. Ризик од девизни курсеви

Друштвото влегува во трансакции во странска валута, кои произлегуваат од продажби и набавки на странски пазари, во мал обем и поради тоа истото е изложено на минимален ризик од промени на курсевите на странските валути.

Состојбата со девизните износи на средствата и обврските деноминирани во денари на 31 декември 2022 и 2021 година по валути е следната.

во илјади денари	Средства		Обврски	
	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
ЕУР	82	874	-	-
УСД	-	-	-	-
	<u>82</u>	<u>874</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Рудници БАЊАНИ АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Сензитивна анализа

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување на македонскиот денар за 10% во однос на странските валути. Анализата е направена на девизните салда на средствата и обврските на датумот на извештајот на финансиска состојба. Позитивните износи се зголемување на добивката, а негативните се намалување на добивката за соодветниот период.

во илјади денари	Зголемување 10%		Намалување 10%	
	2022	2021	2022	2021
ЕУР	8	87	-8	-87
УСД	-	-	-	-
	<u>8</u>	<u>87</u>	<u>-8</u>	<u>-87</u>

5.3. Ризик од промени на каматните стапки

Друштвото се изложува на ризик од промени на каматните стапки во случај кога користи кредити и позајмици договорени по варијабилни каматни стапки или кога има пласирано средства кај други друштва или банки договорени по варијабилни каматни стапки.

Сметководствената вредност на финансиските средства и обврски според изложеноста на каматниот ризик на крајот од годината е како што следи:

Рудници БАЊАНИ АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

во илјади денари	2022	2021
Финансиски средства		
Некаматносни		
Парични средства	29.472	26.712
Побарувања од купувачи	19.150	21.436
Останати побарувања	137	675
Вложувања расположливи за продажба	-	-
	48.759	48.823
Каматносни со променлива камата		
Дадени заеми	-	-
Депозити во банки	-	-
	-	-
Каматносни со фиксна камата		
Дадени заеми	-	-
Депозити во банки	40.000	40.000
	40.000	40.000
	88.759	88.823
Финансиски обврски		
Некаматносни		
Обврски спрема добавувачи	3.223	3.915
Останати тековни обврски	2.516	651
	5.739	4.566
Каматносни со променлива камата		
Обврски по кредити	-	-
	-	-
	5.739	4.566

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување за еден процентен поен на каматните стапки на дадените депозити и неотплатените кредити. Анализата е направена на салдата на депозити и неотплатени кредити на датумот на извештајот на финансиска состојба. Позитивните износи се зголемување на добивката, а негативните се намалувања на добивката за соодветниот период.

во илјади денари	зголемување		намалување	
	2022	2021	2022	2021
Дадени депозити	0	0	0	0
Земени кредити	-	-	-	-
	0	0	0	0

Рудници БАЊАНИ АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

5.4. Ризик од ликвидност

Следната табела дава приказ на роковите за плаќање на финансиските обврски на Друштвото со состојба на 31 декември 2022 и 2021 година:

31.12.2022 година

во илјади денари	до 3 месеци	3-6 месеци	6-12 месеци	над 12 месеци	Вкупно
Обврски за кредити	-	-	-	-	0
Обврски спрема добавувачи	3.223	-	-	-	3.223
Останати обврски	2.516	-	-	-	2.516
	<u>5.739</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5.739</u>

31.12.2021 година

во илјади денари	до 3 месеци	3-6 месеци	6-12 месеци	над 12 месеци	Вкупно
Обврски за кредити	-	-	-	-	0
Обврски спрема добавувачи	3.915	-	-	-	3.915
Останати обврски	651	-	-	-	651
	<u>4.566</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4.566</u>

Следната табела дава приказ на старосната структура на финансиските средства на Друштвото со состојба на 31 декември 2022 и 2021 година:

31.12.2022 година

во илјади денари	недоспеани и досп. до 3 м.	3-6 месеци	6-12 месеци	над 12 месеци	Вкупно
Парични средства	29.472	-	-	-	29.472
Побарувања од купувачи	11.737	5.943	549	921	19.150
Останати побарувања и позајмици	137	-	-	-	137
Вложувања расположливи за продажба	-	-	-	-	-
	<u>41.346</u>	<u>5.943</u>	<u>549</u>	<u>921</u>	<u>48.759</u>

Рудници БАЊАНИ АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31.12.2021 година

во илјади денари	недоспеани и досп. до 3 м.	3-6 месеци	6-12 месеци	над 12 месеци	Вкупно
Парични средства	26.712	-	-	-	26.712
Побарувања од купувачи	14.976	6.460	-	-	21.436
Останати побарувања и позајмици	675	-	-	-	675
Вложувања расположливи за продажба	-	-	-	-	-
	42.363	6.460	0	0	48.823

6. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

во илјади денари	2022	2021
Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар	75.248	71.987
Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на странски пазар	503	532
Приходи од наемнина	2.103	1.257
Останати приходи од продажба	-	-
Вкупно	77.854	73.776

7. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ

во илјади денари	2022	2021
Добивка од продажба на основни средства	1.532	-
Приходи од наплатени отпишани побарувања	8.036	77
Приходи од отпис на обврски	-	381
Останато	25	152
Вкупно	9.593	610

Рудници БАЊАНИ АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

8. ПРОМЕНА НА ВРЕДНОСТА НА ЗАЛИХИТЕ НА ГОТОВИТЕ ПРОИЗВОДИ И ПРОИЗВОДСТВОТО ВО ТЕК

во илјади денари	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Состојба на почетокот на годината	6.048	7.785
Состојба на крајот на годината (без кусоци, вишоци, кало, растур)	<u>5.633</u>	<u>6.048</u>
Вкупно	<u><u>-415</u></u>	<u><u>-1.737</u></u>

9. ПОТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР

во илјади денари	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Потрошени суровини и материјали	2.261	1.790
Потрошени резервни делови	834	1.458
Отпис на ситен инвентар	<u>240</u>	<u>664</u>
Вкупно	<u><u>3.335</u></u>	<u><u>3.912</u></u>

10. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

во илјади денари	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Бруто плати	29.068	26.684
Други надоместоци за вработените	<u>1.412</u>	<u>2.003</u>
Вкупно	<u><u>30.480</u></u>	<u><u>28.687</u></u>

Рудници БАЊАНИ АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

11. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ

во илјади денари	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Енергија	12.418	7.432
Транспортни услуги	3.332	4.357
Услуги за одржување и заштита	3.251	2.872
Други производни услуги	7.174	7.399
Комунални услуги	436	308
Репрезентација, спонзорства, донации	142	134
Вредносно усогласување и отпис на побарувања од купувачи	-	5.830
Вредносно усогласување, кало и растур на залихи	2.373	-
Надоместоци за Одборот на директори	816	528
Трошоци за осигурување	488	553
Останато	<u>2.525</u>	<u>1.732</u>
Вкупно	<u>32.955</u>	<u>31.145</u>

12. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ / РАСХОДИ

во илјади денари	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Приходи од камати	1.606	121
Позитивни курсни разлики	-	10
Вкупно финансиски приходи	<u>1.606</u>	<u>131</u>
Расходи за камати	-	-
Негативни курсни разлики	-3	-1
Вкупно финансиски расходи	<u>-3</u>	<u>-1</u>
Нето финансиски приходи / расходи	<u>1.603</u>	<u>130</u>

Рудници БАЊАНИ АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

13. ДАНОК НА ДОБИВКА

во илјади денари	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Добивка пред оданочување	9.288	1.090
Даночно непризнаени расходи	1.715	6.027
Даночна основа	11.003	7.117
Намалување на даночната основа	-6.779	-4.977
Даночна основа по намалување	4.224	2.140
Данок на добивка по стапка од 10%	422	214
Намалување на пресметаниот данок	-	-
Данок на добивка по намалување	422	214
Ефективна даночна стапка	<u>4,55%</u>	<u>19,63%</u>

14. ОСНОВНА ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Заработувачка која им припаѓа на имателите на обични акции	8.866	876
Пондериран просечен број на обични акции во оптек	59.995	59.979
Основна заработувачка по акција во денари	147,78	14,61

Основната заработувачка по акција се пресметува со делење на нето добивката која им припаѓа на имателите на обични акции (по намалувањето за делот од добивката по оданочување за имателите на приоритетни акции) со пондерираниот просечен број на обични акции во оптек во текот на годината.

Поради тоа што Рудници БАЊАНИ АД Скопје нема издадено приоритетни акции целата добивка по оданочување припаѓа на имателите на обични акции.

Разводната заработувачка по акција не е пресметана затоа што Рудници БАЊАНИ АД Скопје нема издадено разводнувачки потенцијални обични акции.

15. ОСНОВНИ СРЕДСТВА

Ревалоризираната набавна вредност на основните средства и нивната исправка на вредноста е како што следи:

Рудници БАЊАНИ АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2022 година

во илјади денари	Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Инвестиц. во тек	Вкупно	Нематер. средства
Набавна или ревалоризирана вред.						
Состојба 01.01.2022	-	155.927	233.036	-	388.963	266
Нови набавки	-	-	22.473	-	22.473	-
Пренос од аванси	-	-	11.327	-	11.327	-
Прекнижено на вложувања во недвижности	-	-21.122	-	-	-21.122	-
Заокружување	-	-	1	-	1	-
Расходување, продажба, раскниж.	-	-	-84.546	-	-84.546	-
Состојба 31.12.2022	-	134.805	182.291	-	317.096	266
Исправка на вредност						
Состојба 01.01.2022	-	132.092	218.369	-	350.461	266
Амортизација	-	1.152	7.458	-	8.610	-
Прекнижено на вложувања во недвижности	-	-8.244	-	-	-8.244	-
Заокружување	-	-	-	-	0	-
Расходување, продажба, раскниж.	-	-	-84.546	-	-84.546	-
Состојба 31.12.2022	-	125.000	141.281	-	266.281	266
СЕГАШНА ВРЕДНОСТ НА						
31.12.2022	-	9.805	41.010	-	50.815	-

2021 година

во илјади денари	Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Инвестиц. во тек	Вкупно	Нематер. средства
Набавна или ревалоризирана вред.						
Состојба 01.01.2021	-	151.839	232.148	-	383.987	266
Нови набавки	-	4.088	889	-	4.977	-
Пренос од инвестиции во тек	-	-	-	-	0	-
Расходување, продажба, раскниж.	-	-	-1	-	-1	-
Состојба 31.12.2021	-	155.927	233.036	-	388.963	266
Исправка на вредност						
Состојба 01.01.2021	-	130.833	214.034	-	344.867	266
Амортизација	-	1.260	4.335	-	5.595	-
Заокружување	-	-	-	-	0	-
Расходување, продажба, раскниж.	-	-1	-	-	-1	-
Состојба 31.12.2021	-	132.092	218.369	-	350.461	266
СЕГАШНА ВРЕДНОСТ НА						
31.12.2021	-	23.835	14.667	-	38.502	-

Рудници БАЊАНИ АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

16. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ

во илјади денари	2022	2021
Набавна вредност		
Состојба на 1 јануари	13.721	13.721
Набавки	-	-
Пренос од основни средства	21.122	-
Состојба на 31 декември	34.843	13.721
Акумулирана амортизација		
Состојба на 1 јануари	4.613	4.332
Пренос од основни средства	8.244	-
Амортизација за тековната година	808	280
Заокружување	-1	1
Состојба на 31 декември	13.664	4.613
Сегашна вредност на 31 декември	21.179	9.108

17. ЗАЛИХИ

во илјади денари	2022	2021
Суровини и материјали	1.882	1.595
Резервни делови	304	706
Ситен инвентар, амбалажа и авто гуми	-	-
Недовршено производство	475	-
Готови производи	2.785	6.048
Трговски стоки	-	2.712
Вкупно	5.446	11.061

18. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

во илјади денари	2022	2021
Побарувања од купувачи во земјата	41.668	51.954
Побарувања од купувачи во странство	-	-
Вкупно побарувања од купувачи - бруто	41.668	51.954
Исправка на вредност	-22.518	-30.518
Вкупно побарувања од купувачи - нето	19.150	21.436

Рудници БАЊАНИ АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

19. ПОБАРУВАЊА ЗА АВАНСИ

во илјади денари	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Побарувања за аванси дадени во земјата	-	-
Побарувања за аванси дадени во странство	-	-
Вкупно	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>

20. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА

во илјади денари	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Побарувања за повеќе платен данок на добивка	79	446
Побарувања за данок на додадена вредност	48	220
Побарувања од вработените	-	-
Побарувања за камата	10	9
Останато	-	-
Вкупно	<u><u>137</u></u>	<u><u>675</u></u>

21. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

во илјади денари	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Депозити во банки	40.000	40.000
Краткорочни позајмици	-	-
Вкупно	<u><u>40.000</u></u>	<u><u>40.000</u></u>

Депозитите во банки на 31.12.2022 година се со период на орочување од шест месеци до една година и со фиксна каматна стапка. Депозитите во банки на 31.12.2021 година беа со период на орочување од шест месеци до една година и со фиксна каматна стапка.

Рудници БАЊАНИ АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

22. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

во илјади денари	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Жиро сметка	29.353	25.819
Денарска благајна	37	19
Девизна сметка	82	874
Девизна благајна	-	-
Вкупно	<u>29.472</u>	<u>26.712</u>

23. ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

во илјади денари	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Обврски спрема добавувачи во земјата	3.223	3.915
Обврски спрема добавувачи во странство	-	-
Обврски за нефактурирани стоки, материјали и услуги	-	-
Вкупно	<u>3.223</u>	<u>3.915</u>

24. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ

во илјади денари	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Обврски за данок на додадена вредност	602	-
Обврски за данок на добивка	-	56
Обврски за бруто плати	1.333	-
Обврски за неисплатена дивиденда на акционери	530	537
Обврски спрема вработените	-	4
Останато	51	54
Вкупно	<u>2.516</u>	<u>651</u>

Рудници БАЊАНИ АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

25. ОБВРСКИ ЗА АВАНСИ И ДЕПОЗИТИ

во илјади денари	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Обврски за примени аванси од земјата	246	2.712
Обврски за примени аванси од странство	-	-
Обврски за примени депозити	-	-
Вкупно	<u>246</u>	<u>2.712</u>

26. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ

Официјалните девизни курсеви користени при прикажувањето на билансните позиции деноминирани во странска валута на 31 декември се следните:

во денари	<u>2022</u>	<u>2021</u>
EUR	61,4932	61,6270
USD	57,6535	54,3736

27. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ

Со состојба 31 декември 2022 година спрема Рудници БАЊАНИ АД Скопје не се покренати судски постапки од кои може да произлезат материјално значајни обврски.

Рудници БАЊАНИ АД Скопје на 31.12.2022 година има обврска по основ на издадени гаранции од банки кон доверители во износ од 265 илјади денари (666 илјади денари на 31.12.2021 година).

28. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА ИЗВЕСТУВАЧКИОТ ПЕРИОД

По датумот на известувачкиот период не се случиле настани што треба да се обелоденат во овие финансиски извештаи.

Годишен извештај за работењето на Рудници Бањани АД Скопје во деловната 2022 година

Рудници Бањани АД Скопје деловната 2021 година ја заврши со позитивни финансиски резултати и оствари нето добивка од 8.865.536.00 денари.

Во деловната 2022 година остварените резултати во производството и во продажбата се помали во однос на 2021 година.

Покрај со јавните претпријатија поголема реализација имаме со следните купувачи: Ве група Радовиш, Бауер БГ Скопје, Илинден АД Струга, Јавна соба Скопје, Ескаватори МК Скопје, Бетон АД Скопје, со кинеската фирма Синохидро корпорешн Лимитед, со турската фирма НГА Иншаат Аноним ширкети, потоа со Миса МГ од Скопје, Макбет Скопје, Дени интернационал Скопје, Нико транс Скопје, Изолација Скопје, Свислион аграр Ресен и други.

Проблемот со наплата на побарувањата од јавните претпријатија и оваа година не не одмина. Со останатите купувачи продажбата е на профактура или одложено плаќање регулирано со посебни договори. Поголемо неплатено побарување е од Еурокомпани Гостивар и други градежни фирми за кои државата има покренато стечајни постапки кои сеуште немаат разрешница.

Како деловен партнер од доверба Рудници Бањани АД Скопје во 2022 година навреме ги има подмирено сите јавни давачки како и обврските кон добавувачите и вработените.

Одборот на директори одлучи добивката од 2022 година да ја насочи во набавка на нова опрема и нови машини.

Во 2022 година остваривме побогата деловна соработка со фирмите така што набавени се три нови машини од фирмата Техноксгруп Македонија која ги продава машините на американската фирма CATERPILAR во Република Северна Македонија.

Во сферата на истражувањето и развојот направени се обемни истражувања и анализи на пазарот. Констатиравме недостаток на готови производи во

хемиската индустрија, кои се набавуваат од увоз, а истите може да се произведат од наши сировини. За таа цел предвидуваме проширување на производството на микрофракции со што би се намалила нашата зависност од продажба на досегашните производи, но мора да истакнеме дека тука се судруваме со невидена бирократија и административни проблеми кои го отежнуваат и оневозможуваат производството на новите производи. (Постаката за легализација на трафостаницата за која уредно е доставено барање во 2018 година сеуште не е завршена и немаме добиено решение од Министерството за транспорт и врски)

Сеуште се соочуваме со нелојална конкуренција и несоодветна експлоатација на минералните сировини (диви копачи), а во поново време и со неадекватна сертификација на градежните производи (не се почитува Законот за градежни производи донесен на 24.06.2015 година).

Во 2022 година се јавува потреба за нови вработувања, при тоа се судруваме со несоодветни кадри и профили што е резултат на несоодветно образование во последната деценија што создава дополнителен проблем. Како фирма сме принудени да вршиме интерни обуки кои траат најмалку година дена, или да бараме помош од надворешни лица.

Хигиено техничката и здравствената заштита на вработените е приоритетна во деловните активности на друштвото и е на високо ниво согласно законските прописи. Организиран се здравствени прегледи за сите вработени како и едукативни курсеви за хигиено техничка заштита на вработените одржани од страна на овластени институции. Обезбедена е ХТЗ опрема за сите вработени согласно пропишаните стандарди.

Како и минатата година така и оваа година извршено е лиценцирање на целокупната рударско техничка опрема. Направени се испитувања на електромотори и трафостаници и направени се збирни извештаи од сите испитувања од страна на овластена фирма што дополнително ги зголемија трошоците на работењето. Склучен е договор со лиценцирана фирма која ги превзема сите активности за целосна реализација на законските обврски за заштита, безбедност и здравје при работа. Водиме посебна грижа за заштита на животната средина и на населението за што уште во 2008 година добивме Б интегрирана дозвола. Новата студија на Б интегрираната дозвола е обновена во 2022 година. Во 2019 година го имплементиравме стандардот ISO 9001:2015 за управување со квалитет и стандардот ISO 14001:2015 за управување со животната средина.

Рудници Бањани АД Скопје има вкупно откупено 5507 сопствени акции. Во 2022 година не се откупени акции.

Првиот и Вториот генерален директор на Рудници Бањани АД Скопје не добиваат надместок за работата во Одборот на директори .

На неизвршните членови на Одборот на директори и на Претседателот на Одборот на директори во 2022 година вкупно им се исплатени 816.000 денари во бруто износ.

Рудници Бањани АД Скопје

Одбор на директори

Прв генерален директор

Аница Пецевска Рајчиќ



ЕМБС: 04221931

Целосно име: Рудници БАЊАНИ Акционерско друштво с.Кучевиште Скопје

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2022

Листа на прикачени документи:

Објаснувачки белешки и други прилози

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	-- АКТИВА: А.НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	72.122.614,00			58.937.993,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	50.944.142,00			49.829.654,00
10	-- Недвижности (011+012)	9.805.244,00			23.835.129,00
12	-- Градежни објекти	9.805.244,00			23.835.129,00
13	-- Постројки и опрема	40.694.253,00			14.142.840,00
14	-- Транспортни средства	297.511,00			501.746,00
15	-- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	17.700,00			22.784,00
17	-- Аванси за набавка на материјални средства	129.434,00			11.327.155,00
20	-- III. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ	21.178.472,00			9.108.339,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	94.205.500,00			99.883.584,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	5.446.228,00			11.060.787,00
38	-- Залихи на сировини и материјали	1.881.735,00			1.594.927,00
39	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	304.620,00			706.127,00
40	-- Залихи на недовршени производи и полупроизводи	475.050,00			
41	-- Залихи на готови производи	2.784.823,00			6.048.001,00
42	-- Залихи на трговски стоки				2.711.732,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	19.277.700,00			22.101.681,00
47	-- Побарувања од купувачи	19.150.322,00			21.435.653,00
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	127.378,00			666.028,00

52	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	40.009.767,00		40.008.918,00
58	-- Останати краткорочни финансиски средства	40.009.767,00		40.008.918,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	29.471.805,00		26.712.198,00
60	-- Парични средства	29.471.805,00		26.712.198,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	166.328.114,00		158.821.577,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	159.852.287,00		150.986.751,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	101.527.630,00		101.527.630,00
68	-- III. СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-)	3.325.728,00		3.325.728,00
70	-- V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	1.640.213,00		1.640.213,00
71	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	35.899.353,00		35.023.510,00
72	-- Законски резерви	30.046.323,00		30.046.323,00
74	-- Останати резерви	5.853.030,00		4.977.187,00
75	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	15.245.283,00		15.245.283,00
77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	8.865.536,00		875.843,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	5.984.571,00		7.277.301,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	5.984.571,00		7.277.301,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	3.222.925,00		3.915.084,00
98	-- Обврски за аванси, депозити и кауции	245.976,00		2.711.732,00
99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	473.176,00		
100	-- Обврски кон вработените	860.000,00		4.000,00
101	-- Тековни даночни обврски	652.775,00		109.782,00
106	-- Обврски по основ на учество во резултатот	529.719,00		536.703,00
109	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	491.256,00		557.525,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	166.328.114,00		158.821.577,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
---------------	------	------------------------	-------------------------	---	------------------

201	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	87.447.410,00			74.386.407,00
202	-- Приходи од продажба	77.854.596,00			73.775.804,00
203	-- Останати приходи	9.592.814,00			610.603,00
204	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината	6.048.001,00			7.784.704,00
205	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината	5.633.226,00			6.048.001,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	79.347.487,00			71.689.837,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	15.752.331,00			11.344.319,00
209	-- Набавна вредност на продадените стоки	3.159.963,00			2.070.356,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	14.592.785,00			15.311.771,00
212	-- Останати трошоци од работењето	2.805.717,00			2.571.854,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	31.245.927,00			28.686.469,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	19.087.062,00			17.608.868,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	1.641.715,00			1.462.295,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	8.338.890,00			7.612.640,00
217	-- Останати трошоци за вработените	2.178.260,00			2.002.666,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	9.417.411,00			5.875.028,00
220	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства	1.288.149,00			5.830.040,00
222	-- Останати расходи од работењето	1.085.204,00			
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	1.606.253,00			130.516,00
230	-- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	1.606.017,00			121.019,00
231	-- Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	236,00			9.497,00
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	3.490,00			597,00
240	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	3.490,00			597,00
246	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)-(204-205+207+234+245)	9.287.911,00			1.089.786,00
250	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	9.287.911,00			1.089.786,00
252	-- Данок на добивка	422.375,00			213.943,00
255	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	8.865.536,00			875.843,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	41,00			44,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00			12,00
259	-- ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД	8.865.536,00			875.843,00

260	-- Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	8.865.536,00		875.843,00
264	-- ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА	148,00		15,00
265	-- Вкупна основна заработувачка по акција	148,00		15,00
269	-- Добивка за годината	8.865.536,00		875.843,00
288	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	8.865.536,00		875.843,00
289	-- Сеопфатна добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	8.865.536,00		875.843,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
612	-- Сегашна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење дејност (< или = АОП 012 од БС)	9.805.244,00			23.835.129,00
615	-- Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 013 од БС)	104.746,00			131.044,00
640	-- Приходи од продажба на стоки и услуги (АОП 641+ АОП 642) (< или = АОП 202 од БУ)	3.160.011,00			1.951.480,00
641	-- Приходи од продажба на стоки (< или = АОП 202 од БУ)	3.160.011,00			1.951.480,00
643	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	65.923.838,00			69.961.995,00
644	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на странски пазар (< или = АОП 202 од БУ)	503.098,00			531.585,00
647	-- Приходи од наемнина (< или = АОП 202 од БУ)	2.102.850,00			1.257.083,00
650	-- Добивки од продажба на нематеријални и материјални средства (< или = АОП 203 од БУ)	1.531.578,00			
655	-- Наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврски (< или = АОП 203 од БУ)	8.036.004,00			519.204,00
661	-- Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	25.232,00			14.399,00
667	-- Расходи на продадени производи и услуги	33.550.551,00			35.686.990,00
668	-- Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	716.583,00			703.493,00
669	-- Огрев, гориво и мазива (< или = АОП 208 од БУ)	5.955.386,00			4.367.449,00
671	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	43.213,00			60.225,00
673	-- Униформи-заштитна облека и обувки (< или = АОП 208 од БУ)	1.382.900,00			831.313,00

674	-- Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	114.520,00			125.592,00
675	-- Вода (< или = АОП 208 од БУ)	49.864,00			39.145,00
676	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	6.442.809,00			3.064.150,00
678	-- Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	833.534,00			1.458.046,00
679	-- Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)	240.295,00			664.172,00
680	-- Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	3.331.916,00			4.357.077,00
682	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	253.171,00			254.964,00
692	-- Надоместоци за отпремнина при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ)	189.790,00			169.566,00
693	-- Еднократен надоместок во вид на испратнина заради трајно работно ангажирање под услови утврдени со закон (< или = АОП 217 од БУ)	379.279,00			
694	-- Јубилејни награди (< или = АОП 217 од БУ)	248.892,00			
695	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	594.500,00			1.460.400,00
698	-- Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	145.100,00			
707	-- Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	816.000,00			528.000,00
709	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	141.877,00			133.772,00
711	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	54.903,00			49.525,00
712	-- Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	100.721,00			100.721,00
714	-- Членарини на здруженијата во земјата и странство (< или = АОП 212 од БУ)	111.417,00			115.794,00
715	-- Надоместоци за повремени и привремени работи (< или = АОП 217 од БУ)	432.223,00			71.000,00
717	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	1.130.101,00			989.422,00
721	-- Исплатени дивиденди	7.760,00			2.345.960,00
722	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	42,00			45,00

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста	Претходна година
---------------	------	------------------------	-------------------------	-----------------------	------------------

			за тековна година	
2047	- 08.11 - Вадење на декоративен камен и камен за градежништвото, варовник, суров гипс, креда и шкрилци	66.426.936,00		
2377	- 46.90 - Неспецијализирана трговија на големо	20.523.877,00		
2491	- 68.20 - Издавање и управување со сопствен недвижен имот или недвижен имот земен под закуп (лизинг)	2.102.850,00		

Потпишано од:

Anica Pecevska Rajchikj

CN=KIBSTrust Issuing Qsig CA G2,
 OID.2.5.4.97=NTRMK-5529581, OU=KIBSTrust
 Services, O=KIBS AD Skopje, C=MK
 KIBSTrust Issuing Qsig CA G2

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.